



Република Македонија

Министерство за животна средина и просторно планирање

**Предлог на Закон за утврдување на цени на водните услуги**

Скопје, април 2015

## ВОВЕД

### I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

Во Република Македонија, цената на користењето на водата, како и цената на собирање и пречистувањето на урбаните отпадни води (во понатамошниот текст: цена на водна услуга) се уредени со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, како и со Методологијата за утврдување на цената на водата за пиење и одведување на урбани отпадни води (Методологија). Цените на водоводните услуги треба да се определуваат согласно Методологијата, а ги донесуваат советите на општините, врз основа на предлог на градоначалникот и на Јавните комунални претпријатија (ЈКП). Сепак праксата во РМ покажа дека цените најчесто се премногу ниски, и не се во согласност со методологијата, што се должи на фактот дека не постои законска основа со која методологијата е задолжителна за примена, како и ниту еден субјект не врши контрола во однос на определувањето на цената на водоводната услуга. Воедно, цената на обезбедување на сурова вода за водоснабдување се уредува со Законот за водостопанства.

Еден од најголемите проблеми со кои се соочува моменталниот тарифен систем за вода фактот што не се применува начелото на загадувачот плаќа, при што сегашните тарифи не ги покриваат сите трошоци на давателите на услугите за води, особено оние поврзани со собирањето и третманот на отпадните води; амортизацијата во некои случаи само делумно е рефлектирана во цената на водоводната услуга најчесто поради проблемите околу процената на основните средства и нивното нецелосно вклучување во сметководствениот систем; тарифите не се ревидираат онолку често колку што е потребно за да ги рефлектираат промените во трошоците, барем на инфлацијата, како и во некои случаи делови од приходите се насочувани кон други потреби на општината или на Јавното Комунално Претпријатие што ја обезбедува водната услуга, а не за секторот води.

### II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Како главна цел на овој закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги со пристапна цена во согласност со целите на Националната стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.

Посебните цели на овој закон се:

- да се обезбеди водните услуги да се финансиски достапни за населението, а вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде достапна имајќи го во предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачјејто во кое се обезбедува водната услуга;
- да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги, со крајна цел постигнување на целосен поврат на трошоците;
- да се подобри квалитетот наводните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно најдобрите практики;
- да се обезбеди постепенa, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот согласно Законот за водите и
- да се подобри ефикасноста на водните услуги, со крајна цел обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци.

Законот се заснова на следните начела:

- начело корисникот плаќа;
- начело загадувачот плаќа;
- начело на покривање на трошоците;
- начело на еднаквост и
- начело на ефикасност.

### III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените решенија со законот нема да предизвикаат финансиски последици врз Буџетот на Република Македонија.

Финансирањето на работата на Регулаторната комисија за енергетика за спроведувањето на надлежностите од овој закон ќе бидат покриени со надоместок уплатен од давателите на водните услуги.

### IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Финансиските средства потребни за спроведување на овој закон ќе бидат обезбедени од надоместок кој ќе го плаќаат давателите на водните услуги што се предлага да не може да биде поголем од 0,4 % од годишниот приход на давателите.

## **V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**

- 1.Методологијата за утврдување на тарифи за водни услуги (член 5),
2. Правилник за начинот и постапката на постапување со барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, Планот за прилагодување и другите податоци (во понатамошниот текст: поднесоци) доставени од давателот на водната услуга (член 12),
3. Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена (член 12),
4. Одлука ја утврдува висината на надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги (член 8).

## **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

### **Член 1**

#### **Предмет на уредување**

Со овој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со сурова вода наместа за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање, одведување и прочистување на отпадните води (во понатамошниот текст: водни услуги), воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги, начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните услуги, структурата на тарифите за водните услуги, како и надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на водните услуги.

### **Член 2**

#### **Цели на законот**

1) Општата цел на овој закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги со пристапна цена во согласност со целите на Националната стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.

2) Посебните цели на овој закон се:

- да се обезбеди водните услуги да се финансиски достапни за населението, а вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде достапна имајќи ги во предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачјејто во кое се обезбедува водната услуга;
- да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги, со крајна цел постигнување на целосен поврат на трошоците;
- да се подобри квалитетот на водните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно најдобрите практики;
- да се обезбеди постепенa, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот согласно Законот за водите;
- да се подобри ефикасноста на водните услуги, со крајна цел обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци.

### **Член 3**

#### **Дефиниции**

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

1. **"1 е.ж. (еквивалент жител)"** е органско биоразградливо оптоварување на отпадните води кое што има петдневна биохемиска побарувачка на кислород (БПК5) од 60 gr кислород дневно,
2. **"Праг на достапност"** е горната граница изразена во проценти на финансиска достапност на водните услуги пресметана на ниво на Република Македонија во која цената на водната услуга не го надминува одредениот процент од просекот на вкупниот прихот по домаќинство во подрачејто во кое се обезбедува водната услуга,
3. **"Помошни услуги"** се активности за директна поддршка на основните услуги и вклучуваат поврзување со водоснабдителниот или канализационен систем, одржување на водомери, празнење септичка јама и слични активности,
4. **"Снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението"** е зафаќање, црпење, каптирање, складирање, заштита на извориштето, третман и дистрибуција на површинските или подземните води, со или без преработка и нејзина дистрибуција до водоснабдителен систем кој обезбедува водоснабдување на населението,
5. **"Пресметка за капитално одржување"** е процентот или дел од процентот на амортизација кој е утврден како прифатлив за целите на утврдувањето на тарифата на водната услуга за секој посебен давател на водна услуга,
6. **"Заедничка потрошувачка"** е користење на водни услуги кои се извршуваат во објект кој е во заедничка сопственост, (станбени, станбено деловни, и деловни згради), при што користењето на водната услуга не се смета како користење на водната услуга од индивидуално домаќинство,
7. **"Амортизација"** е редовно годишно намалување на проценетата вредност на средството во согласност со стапките и постапките утврдени со закон,
8. **"Снабдување со вода за пиење или водоснабдување"** е зафаќање, црпење, каптирање, складирање, третман и/или дистрибуција на површинските или подземните води, и/или заштита на извориштето, преработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на водната услуга,
9. **"Потрошувачка на индивидуално домаќинство"** е користење на водни услуги од страна на индивидуално домаќинство во кое не е вклучена заедничката потрошувачка на домаќинствата, во случај кога домаќинството се наоѓа во објект во кој постојат повеќе сопственици или е во владение на повеќе лица, како на пример станбена или станбено деловна зграда,
10. **"Услуги за поддршка или режиски услуги,"** се услуги кои кои не се директно поврзани со основните услуги но придонесуваат кон остварувањето на водните услуги (сметководствени услуги, административни, односи со корисници, правни услуги, човечки

ресурси и слично) чии трошоци сразмерно на придонесот во остварувањето на водните услуги влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга,

11. **„Други услуги,** се услуги кои се остваруваат од страна на давателот на водните услуги, а кои не се поврзани на било кој начин со обезбедување на водните услуги (чистење на улици, одржување на паркови и слични други услуги), поради што не влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга,
12. **"Норма на личната потрошувачка на вода"** е количината на вода потрошена од едно лице пресметана за одреден временски период врз основа на вкупната количина на вода потрошена од индивидуалните домаќинства во подрачјето за кое се обезбедува водната услуга за истиот временски период поделена со вкупниот број на жители на тоа подрачје,
13. **“Цена на водната услуга”** е вкупниот надомест кој се бара од давателот на водната услуга за плаќање од страна на крајните корисници на водната услуга и го вклучува плаќањето што произлегува од тарифата за водната услуга на давателот на водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.
14. **„Краен корисник на водна услуга “** е правно или физичко лице кое може да се јави како институционален потрошувач, комерцијален и индустриски потрошувач или индивидуално домаќинство, како и јавните комунални претпријатија приклучени на регионалните водоснабдителни системи кои се управуваат од вршител водостопанска дејности.
15. **“Индивидуално домаќинство”** е физичко лице кое користи водна услуга за лични или за потреби на домаќинство,
16. **“Комерцијален и индустриски потрошувач”** е секое правно лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, трговија и давање услуги на пазарот регистрирано за вршење на трговска дејност, а кое е приклучено за користење на водната услуга.
17. **"Институционален потрошувач"** е правно лице орган на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и/или со закон и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје кое е приклучено за користење на водната услуга,

18. **“Регулаторна тарифа”** е задолжителна за примена тарифа за водните услуги определна во фиксна вредност согласно член 13 став (23), член 15 и член 16 од овој закон од страна на Регулаторната комисија за енергетика која давателот на водните услуги мора да ја применува,
19. **"План за прилагодување на тарифите"** е план подготвен во согласност со Методологијат за утврдување на тарифи за водни услуги од страна на давателот на водната услугата кој е доставен до Регулаторната комисија за енергетика со цел да се утврдат тарифите за водните услуги за посебен давател на водна услуга,
20. **"Тарифа за водна услуга"** е паричната вредност на услугата, која како дел од цената за дадените водни услуги, ја бара давателот на водните услуги од крајните корисниците на водните услуги, која ги вклучуваат водните услуги и услугите за поддршка, а ги исклучува помошните услуги, другите услуги, надоместоците и даноците, а која е формирана согласно Методологијата за определување на цена на водна услуга и одобрена од страна на Регулаторната комисија за енергетика,
21. **"Регулаторната комисија за енергетика"** е органот основан согласно со Законот за енергетика,
22. **"Одведувањена урбани отпадни води"** е собирање на отпадните води од станбените, деловните, станбено-деловни и други објекти кои постојат на подрачјето на кое се обезбедува водната услуга, од приклучокот на дворната мрежа, одведување во уличен примарен и секундарен канализационен систем и/или во пречистителна станица за отпадни води и/или испуштање во реципиентот.
23. **"Давател на водна услуга"** е правно лице кое е основано или определено од страна на орган на државната или локалната власт за да се обезбеди една или повеќе водни услуги на подрачето на една или повеќе општини, општините во градот Скопје или во град Скопје,
24. **"Водни услуги" или “основни услуги”** се услуги кои ги обезбедува Давателот на водни услуги како основни услуги за своите крајни корисници и кои опфаќаат: снабдување со сурова вода и/или вода за пиење и собирање и одведување на урбани отпадни води, и/или пречистување на отпадни води,
25. **„Структура на тарифата за водна услуга„** е модел за пресметка кој содржи комбинација од еден или повеќе елементи кои се користат за утврдување на начинот и висината на пресметување на приходите што се наплаќаат преку тарифата за водна услуга од крајното корисник на водната услуга,
26. **"Прочистување на отпадни води"** е третман на урбани отпадни води со физички и биолошки, и/или хемиски процеси со цел значително да се намали загаденоста на отпадните води и на тој начин е допуштено испуштање во животната средина, и



27. **„Подрачејто во кое се обезбедува водната услуга,„** е подрачјето на една општина, нејзин дел или подрачје на две или повеќе општини, односно Градот Скопје, на кој давателот на водната услугата обезбедува водни услуги до крајниот корисник.

#### **Член 4**

##### **Начела**

Примената на овој закон се заснова на следните начела:

1. **начело корисникот плаќа**, во смисла на овој закон, значи дека корисникот на водните услуги ќе ги надоместува трошоците за обезбедената водна услуга и дека цената за добиената водна услуга ќе се зголемува со зголемување на количината на искористена вода;
2. **начело загадувачот плаќа**, во смисла на овој закон, значи дека создавачот на отпадни води ќе ги надомести трошоците за обезбедените водни услуги за одведување и прочистување на отпадните води, како и за загадувањето што го предизвикува со испуштањето на отпадната вода,
3. **начело на покривање на трошоците**, во смисла на овој закон, значи дека цената за водните услуги треба да овозможи за давателот на водната услугата, услугата да ја дава на долгорочен и финансиски одржлив начин,
4. **начело на еднаквост**, во смисла на овој закон, значи дека цената за водните услуги, постепено, ќе се усогласи во поглед на примената на тарифите и квалитетот на водната услуга, без разлика на категоријата на крајниот корисникот на водната услуга, и
5. **начело на ефикасност**, во смисла на овој закон, значи дека давателот на водните услуги ќе обезбеди водни услуги со висок квалитет со најмалку трошоци за крајниот корисникот на водната услуга.

## **II. ТАРИФИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ ВОДНА УСЛУГА**

#### **Член 5**

##### **Методологија за определување на тарифите за водна услуга**

(1) За вршење на водна услуга, давателот на водната услуга има право на наплата на цена за обезбедената водна услуга од крајниот корисник на водната услуга.

(2) Висината на цената на водната услуга зависи од висината на тарифата на водната услуга, висината на надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

(3) Висината на тарифата на водната услуга зависи од трошоците што ги има направено давателот на водната услуга за да ја обезбеди водната услуга,

вклучувајќи ги трошоците за услугите за поддршка, а која се пресметува согласно Методологијата за утврдување на тарифа на водна услуга.

(4) Во пресметувањето на тарифата за водната услуга се вклучуваат трошоците направени за водната услуга и на услуги за поддршка кои се засновани пред се на:

- оперативни трошоци и трошоци за одржување,
- трошоци за капитални инвестиции (амортизација, трошоци за вложувања и рехабилитација, камати за отплата на капитални инвестиции, и други финансиски расходи), и
- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон.

(5) Видовите на трошоците кои се вклучуваат во тарифата за водната услуга од став (4) од овој член се утврдуваат во Планот за усогласување на тарифи кој е дел од Методологијата за утврдување на тарифи за водни услуги.

(6) Видовите и начин за пресметка на тарифите, структурата на тарифите за секоја водна услуга посебно, видовите на трошоците за пресметка на тарифата за водната услуга и потребните приходи за покривање на тие трошоци, како и нивните карактеристики и начинот на нивно прикажување, се определуваат со Методологијата за утврдување на тарифите за водната услугата која ја донесува Регулаторната комисија за енергетика (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија)..

(7) Во Методологијата за утврдување на тарифите за водната услуга од став (6) од овој член (во понатамошниот текст: Методологија за тарифи) се утврдува и начинот на пресметување и структурата на цената на водните услуги које ќе се наплатува од крајниот корисник.

(8) Во Методологијата за тарифи се утврдува и содржината, формата и начинот на подготовка на Планот за усогласување на тарифите за водните услуги, како и на Регулаторна тарифа за водна услуга, и задолжителните податоци и извештаи кои треба да бидат доставени од Бизнис планот на давателот на водната услуга.

(9) Во Методологијата за тарифи се утврдува и листата на главни индикатори за успешност, листа на цели/таргети кои треба да ги исполни давателот на водната услугата во врска со обезбедување на водната услуга, листа на одредници во врска со обезбедување на водната услуга, како и начинот, постапката и обрасците на извештаите за известување за давателите на услуги за исполнување на целите и одредниците во врска со обезбедување на водната услуга.

## **Член 6**

### **Наплата на тарифите за давање на водна услуга**

(1) Давателот на водната услуга (во понатамошниот текст: давателот) е должен да наплати од крајниот корисник на водната услуга цена за водната услуга во која е вклучена тарифата за водната услуга чија висина е пресметана согласно Методологијата за тарифи и која е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена во решението за утврдување на тарифи за водни услуги односно решение за регулаторна тарифа.

(2) Никој не смее да наплати цена за водна услуга од крајниот корисник во која тарифата за водна услуга не е одобрена од страна на Регулаторната комисија и

утврдена во решението за утврдување на тарифи за водни услуги односно решение за регулаторна тарифа.

### **III. РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА**

#### **Член 7**

##### **Статус на Регулаторната комисија за енергетика**

(1) Прашањата поврзани со утврдување на тарифите за водни услуги ги спроведува Регулаторната комисија основана со Законот за енергетика .

(2) Регулаторната комисија е независна во своето работење и одлучување во рамките на надлежностите утврдени со овој закон и Законот за енергетика.

(3) За регулирање на прашањата во врска со статусот, основањето, членство, работењето и актите, финансир и известување за работата на Регулаторната комисија, се применуваат одредбите од Законот за енергетика, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

#### **Член 8**

##### **Финансирање на Регулаторната комисија**

(1) Работата на Регулаторната комисија, освен на начинот определен со Законот за енергетика, ќе се финансира и од сопствени извори на финансирање обезбедени од наплата на:

1. посебен годишен надоместок кој го плаќаат давателите утврден како процент на зафаќање од годишниот приход на давателите, и
2. надоместоци од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги.

(2) Процентот на зафаќање од годишниот приход на давателите од став (1) точка 1 од овој член го утврдува Собранието на Република Македонија со одлука, при што процентот не може да биде повисок од 0,4 %.

(3) Давателот е должен да го уплати надоместокот од став (2) на овој член на сметка на Регулаторната комисија на два еднакви дела и тоа првиот дел најкасно до 30 април во тековната година врз основа на приходот остварен во последното шестмесечие од претходната година, а вториот дел најкасно до 30 септември во тековната година врз основа на приходот остварен во првото шестмесечие од тековната година.

(4) Надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги се определува за секој давател поединечно, врз основа на видот на услугите за кои се бара определување на тарифа за водна услуга, и кој не може да изнесува помалку од 5000 денари ниту повеќе од 50.000 денари, односно помалку од 60.000 денари а ниту повеќе од 300.000 денари во случаите од член 15 од овој закон.

(5) Регулаторната комисија со посебна одлука ја утврдува висината на надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги.

## Член 9

### Надлежност на Регулаторната комисија

(1) Заради ефикасно спроведување на своите обврски утврдени во овој закон, Регулаторната комисија ги има следните надлежности и одговорности:

- го надгледува и регулира поставувањето и примената на тарифи за водни услуги,
- спроведува постапка за одобрување на тарифи за водни услуги,
- го следи спроведувањето на тарифите за водни услуги,
- спроведува постапка за утврдување и спроведување на Регулаторна тарифа,
- го следи начинот на пресметување и примена на цените за водните услуги,
- ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги со овој закон,
- ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги со спроведувањето бизнис планот на Давателот,
- врши надзор и следење на примената на законските барања и актите што ги донела.,
- дава насоки во спроведувањето на тарифите за водни услуги и соодветно на спроведувањето на бизнис планот на давателот ,
- обезбедува консултации со давателите и нивните здруженија, со здруженија на крајните корисници и со органите на државната управа кои имаат надлежности во управувањето со водите, комуналните работи и водостопанството,
- ги оценува План за усогласување на тарифите и бизнис плановите на давателите во поглед на нивната усогласеност со одредбите на овој закон,
- предлага активности за подобрување на ефикасноста во областа на водните услуги, градење на капацитетите во областа на обезбедувањето водни услуги, за финансиски менаџмент и бизнис планирање,
- утврдува клучни индикатори за успешност, цели/таргети кои треба да ги исполни давателот во врска со обезбедувањето на водната услуга, одредници за главните индикатори на успешност на давателите на услуги,
- дава препорака за прагот на достапност на цените на водните услуги;
- врши увид во работерњето на давателот заради спроведување на овој закон, и
- други надлежности и одговорности определени со овој закон.

## IV. ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

## Член 10

### Рамка за утврдување на тарифите

(1) Тарифите за водните услуги се определуваат од страна на Регулаторната комисија за секој одделен давател на водна услуга врз основа на доставениот План за прилагодување на тарифите за водни услуги или со Регулаторна тарифа за водни услуги согласно условите и постапката утврдени со овој закон.

(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги Регулаторната комисија ќе го земе во предвид прагот на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.

(3) Регулаторната комисија, најмалку еднаш на секои три години, во период на спроведување на интензивни инвестиции во инфраструктура за давање на водна услуга, ќе донесе препорака за праг на достапност на ниво на приход по домаќинство во Република Македонија, а на секои седум години во период кога постојат помали инвестиции, а постојат повеќе оперативни инфраструктурни објекти за давање на водна услуга.

## Член 11

### Утврдување на тарифата на водната услуга

(1) Давателот, со цел утврдување на тарифата на водната услуга што ја дава на крајните корисници, а заради постигнување на целите од член 2 на овој закон, е должен да подготви барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи и истото да го достави до Регулаторната комисија.

(2) Кон барањето од став (1) од овој член, давателот доставува и:

- нацрт-План за прилагодување на тарифите за водни услуги, и
- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги.

(3) Барањето од став (1) од овој член и документацијата од став (2) од овој член е должен да ги достави до Регулаторната комисија најдоцна во рок од 9 месеци пред истекот на важноста на решението за утврдување на тарифата за водната услуга.

(4) Подготовката на барањето од став (1) од овој член и на нацрт-Планот од став (2) од овој член, како и доставувањето на податоците од став (2) алинеја 2 се врши согласно Методологијата за тарифи.

(5) Нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за водни услуги од став (2) од овој член (во понатамошниот текст: План за прилагодување) се подготвува за период од три до шест години.

(6) Задолжителните податоците и извештаи од Бизнис планот од став (2) алинеја 2 од овој член треба да се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацрт-Планот за прилагодување.

(7) Доставувањето на Барањето од став (1) на овој член заедно со Планот за прилагодување и другите податоци се врши во писмена и електронска форма.

(8) Заради подготовка на Планот за прилагодување, давателот е должен да направи реална проценка на постојната инфраструктура која ја користи за давање на водните услуги, и податоците од проценката задолжително да ги прикаже како

основа за пресметување на трошоците за капиталното одржување и за идните инвестиции.

(9) Давателот е должен, кон нацрт- Планот за прилагодување, да приложи податоци по главните индикатори за успешноста со предлог цели/таргети кои планира да ги исполни давателот, а во врска со обезбедување на водната услуга со реализацијата на Планот за прилагодување и со бизнис планот.

(10) Давателот е должен, за подготовка на барањето од став (1) од овој член и поднесоците кон барањето да користи точни и веродостојни податоци кои се во согласност со сметководствена и друга документација на давателот.

(11) Формата и содржината на барањето од став (1) од овој член го утврдува Регулаторната комисија со донесувањето на Методологијата за тарифи.

## Член 12

### Постапување по барањето

#### Алтернатива 1

(1) Регулаторната комисија донесува правилник за начинот и постапката на постапување со барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, Планот за прилагодување и другите податоци (во понатамошниот текст: поднесоци) доставени од давателот.

(2)Регулаторната комисија ги утврдува критериумите за проценка на барањето и поднесоците, земајќи ги во предвид капацитетите на давателот и е должна да издаде посебно упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена.

#### Алтернатива 2

(1) По приемот на барањето и нацрт-Планот за прилагодување од член 11 став (1) и (2) од овој закон, Регулаторната комисија врши првично оценување со цел да се утврди дали барањето за утврдување на тарифи е потполно, и дали нацрт План за усогласување на тарифите и податоците и извештаите од Бизнис планот се подготвени во согласност со Методологијата за тарифи, и дали истите се потполни и конзинстентни.

(2) Регулаторната комисија е должна, во рок не подолг од 30 дена по приемот на барањето и Планот за прилагодување од член 11 став (1) и (2) од овој закон (во понатамошниот текст: поднесоци), да достави до давателот известување за спроведената оцена.

(3) Во известувањето за оценката од ставот (2) на овој член, Регулаторната комисија ќе го извести давателот на водната услуга за статусот на поднесоците, а особено:

- дали поднесоците се сметат за потполни, а доколку не, ќе ги наведе недостатоците и ќе побара од давателот, тој да достави дополнителни податоци или документација, и/или
- дали поднесоците се сметаат за доследни, а доколку не, ќе наведе кој елементи на поднесоците не се доследни и ќе побара од давателот, тој да ги отстрани недостатоците.

(4) Доколку смета дека поднесоците се целосни и конзистентни, Регулаторната комисија е должна да го извести давателот, во писмена форма, дека поднесоците се прифатени и дека постапката за утврдување на тарифите за водни услуги е започната.

(5) Доколку смета дека поднесоците не се целосни и конзистентни, Регулаторната комисија е должна да го извести давателот, во писмена форма, дека поднесоците не се прифатени и ќе го задолжи давателот на водната услугата да достави изменети поднесоци.

(6) Давателот е должен најдоцна во рок од 30 дена од приемот на известувањето за оценката, да достави изменети поднесоци до Регулаторната комисија во согласност со известувањето за оценката од став (5) на овој член.

(7) Регулаторната комисија е должна во рок не подолг од 15 дена од денот на доставување на изменетите поднесоци од став (6) од овој член, доколку смета дека се целосни и конзистентни, да го извести давателот, во писмена форма, дека поднесоците се прифатени и дека постапката за утврдување на тарифите за водни услуги е започната.

(8) Доколку давателот не ги достави до Регулаторната комисија бараните изменети поднесоци согласно известувањето за оценката во рокот утврден од став (6) на овој член или повторно истите не се целосни и конзистентни за да може да ја започне постапката за утврдување на тарифите, Регулаторната комисија е должна, во рок од 15 дена да донесе решение за отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за вода и да донесе решение за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа согласно член 15 од овој закон.

(9) Регулаторната комисија ги утврдува критериумите за проценка на барањето и поднесоците, земајќи ги во предвид капацитетите на давателот и е должна да издаде посебно упатство за подготовка на поднесоците и на критериумите за оцена.

## **Член 13**

### **Постапка за утврдување на тарифите за водни услуги**

(1) По започнувањето на постапката за утврдување на тарифите за водни услуги, Регулаторната комисија е должна да изврши оцена на поднесоците со цел да утврди дали истите се во согласност со барањата од овој закон и прописите донесени согласно со овој закон.

(2) При оцена на поднесоците, Регулаторната комисија е должно особено да ги разгледа и оцени:

1. трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка,

2. висината на предложената тарифа за водна услуга и цената на водната услуга што ќе се постигне со предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за домаќинствата од подрачјето на кое се дава водната услуга и процентот на домаќинства за кои ќе биде надминат прагот на финансиска достапност,
3. планирани капитални инвестиции за подобрување и проширување на водните услуги,
4. ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност, и
5. постигнувањето на вредностите на целите/таргети за клучните индикатори за следење на успешноста.

*(3)Оценката од став (1) од овој член, Регулаторната комисија ја врши во рок не подолг од 60 дена.*

*(4) Во случај кога Регулаторната Комисија, врз основа на оценката од став (1) од овој член оцени дека постои неусогласеност на податоците во поднесоците, може да го повика давателот на постапка за преговори заради усогласување.*

*(5) Постапката за преговори треба да заврши во рокот утврден во став (3) од овој член.*

*(6)Доколку со постапката за преговарање од став (4) од овој член не се постигне усогласување, Регулаторната комисија е должна во рок од 15 дена од денот на истек на рокот од став (3) од овој член, да донесе решение за отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за вода и да донесе решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа согласно член 15 од овој закон или да започне постапка за утврдување на тарифа за водни услуги согласно член 16 од овој закон кога смета дека постојат доволно податоци за утврдување на тарифите за водни услуги.*

*(7) Врз основа на оценката од став (1) од овој член, Регулаторната комисија во рокот од став (3) од овој член, е должна да изготви извештај од оценката на поднесоците во кој ги наведуваат клучните резултати од оценката со предлог решение за утврдување на тарифите за водни услуги.*

*(8) Регулаторната комисија за цени и енергија е должна извештајот и предлог решението од став (7) од овој член, да го достави до давателот и до основачот на давателот, во рок не подоцна од 5 дена од денот на нивното донесување.*

*(9) Давателот и/или основачот на давателот на водната услуга имаат право да поднесат забелешки по извештајот и предлог решението од став (7) во рок од 15 дена од денот на нивниот прием.*

*(10) По приемот на забелешките од став (7) на овој член, односно по истекот на рокот од 15 дена во случај кога нема забелешки, Регулаторната комисија е должна во рок не подолг од 30 дена од денот на доставувањето на извештајот и предлог решението до давателот односно основачот на давателот на водната*



*услугата, да донесе решение со кое се утврдуваат тарифите за водните услуги на давателот.*

(11) Решението за утврдување на тарифи на водни услуги, Регулаторната комисија го донесува на седница.

(12) На седницата на која се донесува решението за утврдување на тарифите за водните услуги, Регулаторната комисија е должна да ги разгледа и забелешките кои се пристигнати од страна на давателот на водната услуга односно основачот на давателот на водната услуга.

(13) Доколку оцени дека доставените забелешки се од таков карактер што можат да влијаат значително на утврдување на висината на тарифите за водни услуги, Регулаторната комисија може да отпочне постапка за преговори со цел усогласување на висината на тарифите за водни услуги во рок од 15 дена од денот на прием на забелешките.

(14) Постапката за преговори од став 13 од овој член треба да заврши во рок од 30 дена од денот на нивното отпочнување.

(15) Во случај доколку преговорите немаат успех, Регулаторната комисија ќе донесе решение за отпочнување на постапка за утврдување на регулаторни тарифи согласно член 16 од овој закон.

(16) Решението за утврдување на тарифи за водни услуги особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги,
- минимум и максимум опсег изразен во проценти на утврдена вредност во рамите на кој опсег е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на тарифата на водната услуга,
- услови што треба да ги исполни давателот, и
- рок на важење на тарифите за водните услуги.

(17) Решението за отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за вода од став (6) од овој член особено содржи:

- основите за отфрлање на барањето,
- промените кои се потребни за повторно поднесување на барањето, и
- индикативна проценка за тарифите кои Регулаторната комисија ги смета за соодветни.

(18) Регулаторната комисија е должна решенијата од став (16) и став (17) од овој член да ги објави во Службен весник на Република Македонија и на својата веб страница, и истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот, без одлагање.

(19) Давателот е должен без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението од став (16) од овој член да го достави до лицето кое раководи со органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифи за води.

(20) Органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката од став (19) од овој член во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот на општината или на градот Скопје која е основач на давателот, заради давање согласност на одлуката.

(21) Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или Градоначалникот на Град Скопје е должен во рок не подолг од 60 дена да започне

постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

(22) Доколку не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утвдување на тарифата за водна услуга во Службен Весник на Република Македонија, Регулаторната комисија ќе донесе решение за донесување на Регулаторна тарифа за водна услуга.

(23) Против решението од став (17) од овој член, давателот има право на жалба до Комисијата за решавање на жалба од областа на енергетиката формирана согласно Законот за енергетика под услови и постапка определени со тој закон.

(24) Решенијата од став (16) и став (23) од овој член се конечни и против нив не е дозволена жалба. Против решението од став (16) и став (23) од овој член давателот и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје односно градоначалникот на градот Скопје има право да заведе управен спор пред надлежниот суд.

(26) Поблиските критериуми за оценката од став (1) од овој член како и начинот на спроведување на постапката за утврдување на тарифите за водни услуги, и постапката за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги ги пропишува Регулаторната комисија.

## Член 14

### Примена на тарифата за водна услуга

(1) Лицето што раководи со органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од од 45 дена од денот на донесувањето на согласноста од член 13 став (21) од овој закон, да започне да ја применува одобрената тарифа за водни услуги од Советот на општината односно на градот Скопје.

(2) Во случаите кога Советот на општината односно на градот Скопје не донесе согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги лицето што раководи со органот на управување на давателот е должен, во рок не подолг од од 45 дена од денот на донесувањето на решението за утврдување на висината на Регулаторната тарифа за водна услуга од член 13 став (23), да отпочне да го применува истото.

(3) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки со решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија кои се релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга.

(4) Давателот е должен да ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги како и да ги исполнува цели/таргетите поврзани со клучните индикатори за успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга.

(5) Давателот е должен приходите стекнати по основ на наплата на тарифата за водни услуги да ги користи исклучиво за обезбедување на водните услуги и согласно Планот за прилагодување и бизнис планот од кои се земени податоци при утврдувањето на тарифата за водна услуга, односно да не ги користи

ненаменски или за давање на други услуги кои не се поврзани на било кој начин со обезбедување на водните услуги.

## Член 15

### Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога нема податоци

(1) Во случаите од член 12 став (8) од овој закон, како и во случаите кога давателот не достави барање за утврдување на тарифи за водни услуги, Регулаторната комисија е должна во рок не подолг од 180 дена од денот на донесување на решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа водни услуги, односно во рок не подолг од 180 дена од денот на истекот на рокот за доставувањето на барањето, да подготви Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги за давателот на водната услугата врз основа на кој ќе може да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа и план за усогласување за тарифи за вода.

(2) Планот од став (1) од овој член Регулаторната комисија го подготвува самостојно или со ангажирање на овластена ревизорска куќа од областа на економијата.

(3) Давателот на водната услуга е должен, на Регулаторната комисија или на ревизорската куќа од став (2) од овој член да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на планот од став (1) од овој член.

(4) Регулаторната комисија може, во постапката за подготовка на планот од став (1) од овој член, да побара извршување на надзорна ревизија или да побара вештачење за утврдување на трошоците за водните услуги за давателот.

(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот.

(6) Регулаторна комисија, во рок не подолг од 90 дена од денот на изготвувањето на планот од став (1) на овој член, донесува решение за утврдување на Регулаторна тарифа за водна услуга за давателот врз основа на оцената на податоците собрани во согласност со ставовите (2) и (3) од овој член на која соодветно се применуваат одредбите од член 13 став (1) и (2) од овој закон.

(7) Заради донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Регулаторна тарифа), Регулаторната комисија може да започне постапка за преговори согласно член 13 став (4) и став (5) од овој закон.

(8) Решението за регулаторна тарифа од став (6) овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги,
- условите што треба да ги исполни давателот,
- рок на важење на тарифите.

(9) Регулаторната комисија е должна решението од став (6) од овој член да го објави во Службен весник на Република Македонија и на својата веб страница, и истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот, без одлагање.

(10) Лицето што раководи со органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од од 45 дена од денот на донесувањето решението од став (6) од овој член, да започне да ја применува регулаторната тарифа за водни услуги.

(11) Решението од став (6) од овој член е конечно и против истото не е дозволена жалба. Против решението давателот и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје односно градоначалникот на градот Скопје, има право да заведе управен спор пред надлежниот суд.

(12) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки кои се релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга, со решението од став (6) од овој член.

## **Член 16**

### **Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога има податоци**

(1) Во случаите од член 13 став (6) и став (15) од овој закон, Регулаторната комисија е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесување на решение за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(2) Решението од став (1) од овој член, Регулаторната комисија го донесува врз основа на податоците со кои располага како и други податоци кои дополнително се доставени или добиени од давателот, и соодветна примена на одредбите од член 13 став (1) и (2) од овој закон

(3) Решението од од став (1) овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги,
- услови што треба да ги примени давателот, и
- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување согласно член 11 од овој закон и рок за негово доставување.

(4) До донесување на решение за утврдување на тарифи по основ на доставен План за прилагодување од став (3) алинеа 3 од овој член, давателот на услугата е должен да го применува решението од став (1) од овој член.

## **Член 17**

### **Измена на План за усогласување по исклучок**

(1) Решението за утврдување на тарифа за водни услуги е задолжително и обврзувачко за давателот за периодот на кој се однесува.

(2) По исклучок од став (1) од овој член, а во случаите од став (3) од овој член, давателот, со барање, можеда покрене постапка за измена на решението за утврдување на тарифите за водна услуга пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифи за вода.

(3) Постапка за измена на тарифите за водна услуга може да се покрене доколку:

- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на решението за утврдување на тарифите за водни услуги, а која доведува до потребата за прилагодување на тарифите,

- повисок јавен интерес и итни случаи, и/или
- настанала битна промена во критериумите за оценка од член 13 став (2) од овој закон.

(5) Барањето од став (2) од овој член се доставува до Регулаторната комисија во писмена и електронска форма која ја утврдува Регулаторната комисија.

(6) Барањето од став (2) од овој член особено содржи:

- предлог измена на Планот за прилагодување,
- образложение за оправданоста на бараната промена, и
- измена на релевантните податоци и извештаи од бизнис планот, доколку со измената на Планот за прилагодување се јавила потреба од промена на бизнис планот.

(7) Регулаторната комисија по барањето од став (2) од овој член одлучува со решение.

(8) За донесување на решението од став (7) од овој член соодветно се применува постапка за утврдување на тарифите за водни услуги од член 13 на овој закон.

## V. НАДЗОР

### Член 18

#### Надлежност за вршење надзор над спроведувањето на законот

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со води (во понатамошниот текст: Министерството), освен на прописите донесени од страна на Регулаторната комисија.

#### Надлежност на Регулаторната комисија за следење на спроведувањето на плановите и тарифите на водните услуги

### Член 19

(1) Регулаторната комисија е надлежна за следење на спроведувањето на решението за утврдување на тарифите за водните услуги, регулаторните тарифи и примена на член 2 и 5 од овој закон.

(2) При спроведување на надзорот од став (1) од овој член, Регулаторната комисија може од давателот за потребите на надзорот, да побара податоци и информации за спроведувањето на Планот за прилагодување и на бизнис планот со цел да ја утврди усогласеноста помеѓу решението за утврдување на тарифите односно регулаторната тарифа и Планот за прилагодување и бизнис планот.

(3) Давателот е должен еднаш годишно, до Регулаторната комисија, да достави извештај за спроведување на утврдените тарифи за водни услуга и реализацијата на Планот за прилагодување и бизнис планот за секоја календарска година.

(4) Извештајот од став (3) се доставува најдоцна во рок од три месеци по истекот на календарската година на која се однесува извештајот.

(5) Формата и содржината на годишните извештаи за спроведување ги утврдува Регулаторната комисија.

(6) Регулаторната комисија е должна да го разгледа извештајот од став 3 од овој член.

(7) Врз основа на извештаите од став (3) од овој член, Регулаторната комисија ги вклучува во Годишниот извештај за својата работка кој го доставува до Собранието на Република Македонија согласно Законот за енергетика.

(8) Во случај кога давателот не достави извештај од став (3) од овој член и покрај предупредувањето, Регулаторната комисија е должна во рок од 60 дена од истекот на рок за доставување на извештајот, да донесе решение за отпочнување на постапка за регулаторна тарифа согласно член 15 односно член 16 од овој закон, во зависност од тоа дали или не располага со податоци за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

## Член 20

(1) Во случај кога при разгледување на извештајот од член 19 став (3) од овој закон утврди дека истиот има недостатоци или не се спроведува во целост решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа или не се спроведува во целост Планот за прилагодување и бизнис планот врз основа на кој е утврдена тарифата, Регулаторната комисија ќе донесе задолжително упатство за постапување до давателот во кое ќе утврди корективни мерки, како и рок за нивно спроведување.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно упатството од став (1) од овој член и со тоа врши битна и континуирана повреда на решението за утврдување на тарифи за водни услуги и решението за утврдување на регулаторна тарифа, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на последниот рок за примена на корективни мерки од упатството од став (1) од овој член, да донесе решение за отпочнување на постапка за регулаторна тарифа согласно член 15 односно член 16 од овој закон, во зависност од тоа дали или не располага со податоци за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(3) Во случаите од став (2) од овој член соодветно се применуваат член 15 односно член 16 од овој закон.

## Член 21

(1) Во случај кога врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот не доставил барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно член 12 став (1) од овој закон, Регулаторната комисија е должна не подолго од 15 дена од денот наознавањето, да му укаже на давателот за обврската и задолжителноста и за правните последици од непримената и да го задолжи во рокот 60 дена да го достави барањето и поднесоците.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно укажувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на рокот од став (1) од овој член, да донесе решение за отпочнување на постапка за

регулаторна тарифа согласно член 15 од овој закон, за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(3) Во случаите од став (2) од овој член соодветно се применува член 15 од овој закон.

## **Член 22**

(1) Во случај кога Регулаторната комисија врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот на водната услуга не ги применува решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа за водни услуги е должна, веднаш односно не подолго од 15 дена од денот на создавањето, да му укаже за обврската и задолжителноста и за правните последици од непримената.

(2) Во случај кога давателот на водната услугата не постапи согласно укажувањето од став (1) од овој член, односно не го применува решенијата од став (1) од овој член повеќе од 3 месеци од денот на доставувањето на укажувањето од став (1) на овој член, Регулаторната Комисија е должна до министерството да достави предлог за постапка за привремена принудна управа, согласно Законот за водите.

(3) Во случај кога давателот на водната услугата ги применува решенијата за утврдување на тарифа за води односно решение за регулаторна тарифа но притоа врши битна повреда на условите врз основа на кои е направена оценка за утврдување на тарифите за водни услуги и со тоа врши битна и континуирана повреда на условите утврдени во решенијата, Регулаторната Комисија е должна министерството да достави предлог за постапка за привремена принудна управа согласно Законот за водите.

(4) Во случаите од став (2) и (3) Министерството е должно, во рок од 30 дена од денот на доставениот предлог за принудна управа од Регулаторната комисија, да започне постапка за принудна управа.

## **Член 23**

(1) Во случај кога давателот на водни услуги не го уплаќа надоместокот согласно член 8 став (2) на овој закон, Регулаторната комисија има право да му укаже на давателот за обврската и за правните последици и да го задолжи во определен рок, кој не може да биде подолг од 90 дена, да го изврши плаќањето.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно укажувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија е должна да покрене постапка за присилна наплата на надоместокот од член 8 став (2) од овој закон, согласно прописите за извршување.

## **Член 24**

### **Право на Регулаторната комисија да врши увид**

(1) Регулаторната комисија има право во секое време, со најава или без најава, да врши увид кај давателот на водните услуги со цел да утврди дали:

- давателот има поднесено барање за утврдување на тарифи за водни услуги (член 11),

- податоците на давателот во Планот за прилагодување и податоците и извешаите од бизнис планот се точни и веродостојни и согласни со сметководствена и друга документација на давателот на водната услуга, (член 11 став (10)),
- давателот применува цена за водна услуга во која е вклучена одобрената тарифа за водна услуга (член 6),
- давателот ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги (член 14 став (4)),
- давателот ги исполнува цели/таргетите поврзани со клучните индикатори за успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга (член 14 став (4)),
- давателот, приходите стекнати по основ на наплата на тарифата за водни услуги, ги користи исклучиво за обезбедување на водните услуги и согласно Планот за прилагодува и бизнис планот, односно да утврди дали приходите не се користат ненаменски или за давање на други услуги кои не се поврзани на било кој начин со обезбедување на водните услуги (член 14 став (5)),
- одлуката на давателот од член 13 став (19) од овој закон е донесена во рок 15 дена од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги и дали одлуката е доставена до градоначалникот на општината општината во град Скопје односно на градот Скопје заради давање согласност на одлуката,
- давателот ги ставил на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на План за прилагодување (член 15 став 3),
- давателот ги усогласил одлуките со одлуките донесени од страна на Регулаторната комисија (член 15 став (12)),
- давателот ја започнал примената на одобрената тарифа за водни услуги (член 14),
- одлуката на давателот од член 13 став (20) и согласноста од член 13 став (21) од овој закон е во согласност решението за утврдување на тарифи за водни услуги донесени од страна на Регулаторната комисија,
- градоначалникот на општината општината во Градот Скопје и градот Скопје ја доставил одлуката од член 13 став (21) од овој закон до Советот на општината за добивање согласност.

(2) При вршење на увидот, давателот е должен на Регулаторната комисија да и обезбеди пристап во сопствените простории да им ја достави на увид целокупната документација потребна за вршење на увидот од став (1) од овој член.

(3) За извршениот увид, Регулаторната комисија составува записник кој го доставува до Државниот инспекторат за животна средина како и до давателот.

(4) Врз основа на записникот од став (3) од овој член, Регулаторната комисија има право да покрене барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежен суд.



## Член 25

### Надлежност за вршење инспекциски надзор

Инспекциски надзор над примената на овој закон врши Државниот инспекторат за животна средина преку водостопанските инспектори.

## Член 26

### Делокруг на водостопанските инспектори

(1) Во вршењето инспекциски надзор од својот делокруг, водостопанскиот инспектор има право:

- да изврши контрола и утврди дали давателот на водната услуга наплаќа од корисникот на водната услуга тарифа за водна услуга и дали висина на тарифата е пресметана согласно решението за утврдување на тарифата за водна услуга односно решение за регулаторна тарифа (член 6),
- да изврши контрола и утврди дали давателот на водни услуги подготви и доставил барање и поднесоци за утврдување на тарифа за водна услуга (член 13).

(2) При вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор со решение:

- 1) ќе нареди отстранување на недостатоците што ќе ги утврди при вршењето на надзорот и ќе определи рок за нивно отстранување;
- 2) да ги запре привремено или трајно сите дејства спротивни на одредбите од овој закон, или на општ акт и да нареди враќање во поранешната состојба;
- 3) да ги известува министерството и Регулаторната комисија за утврдените неправилности и да бара нивна интервенција;
- 4) ќе забрани продолжување на активностите и дејностите спротивни на одредбите од овој закон и каде што е потребно отстранување на истата, да нареди да се извршат мерки на одговорниот за активността или дејноста и привремено да одземе предмети со кои се врши активността или дејноста, и
- 5) ќе нареди преземање на мерки и активности со цел за отстранување на констатираните недостатоци.

(3) Против решението од став (2) од овој член, незадоволната страна има право да поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалба од областа на енергетиката основана согласно Законот за енергетика.

(4) Жалбата од став (3) од овој член не го одлага извршувањето на решението.

(5) При вршењето на инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член, водостопанскиот инспектор може да побара присуство на овластено службено лице на министерството кое е должно да учествува во извршувањето на работите од ставот (1) на овој член.

(6) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор, соодветно ги применува одредбите од Законот за животна средина, Законот за водите и Законот за инспекцискиот надзор.

(7) Државниот водостопански инспектор има право да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

## **VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 27**

#### **Прекршочни санкции за правните лица даватели на водни услуги**

(1) Глоба во износ од 5.000 евра до 15.000 евра во денарска противвредност до ќе се изрече за сторен прекршок на давателна водната услуга, ако:

- нема поднесено барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно член 11 од овој закон,
- одлуката од член 13 став (19) од овој закон не е донесена во рок 15 дена од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги,
- одлуката од член 13 став (20) од овој закон не е доставена до градоначалникот на општината општината во град Скопје односно на градот Скопје заради давање согласност на одлуката,
- примената на одобрената тарифа за водни услуги не започната да се применува во рок од 45 дена (член 14 став (2), член 15 став (10)) од овој закон,
- не ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на План за прилагодување (член 15 став (3)),
- не ги усогласил одлуките со одлуките донесени од страна на Регулаторната комисија (член 19 став (7)).

(2) Глоба во износ од 30.000 евра во денарска противвредност до 0,5 % од вкупниот приход од претходната година ќе се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:

- податоците во Планот за прилагодување и податоците и извешаите од бизнис планот не се точни и веродостојни и не се во согласност со сметководствената и другата документација на давателот на водната услуга (член 11 став 10),
- не ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги, (член 14 став 4)
- приходите стекнати по основ на наплата на тарифата за водни услуги не ги користи исклучиво за обезбедување на водните услуги и согласно планот за утврдување на тарифи и бизнис планот, односно приходите не се користат ненаменски или се користат за давање на други услуги кои не се поврзани на било кој начин со обезбедување на водните услуги (член 14 став (5)),
- не и обезбедил пристап во сопствените простории за вршење на увид на Регулаторната комисија и не ја достави на увид целокупната документација потребна за вршење на увидот (член 26).

(3) Глоба во износ од 45.000 евра во денарска противвредност до 1,5 % од вкупниот приход од претходната година ќе се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:

- наплаќа цена за водна услуга во која тарифата за водна услуга не е одобрена од страна на Регулаторната комисија (член 6 став 2)
- не ја применува одобрената тарифа за водна услуга односно тарифата утврдена во решението за регулаторна тарифа (член 14),
- не отпочнал со примена на одобрената тарифа за водна услуга во период подолг од шест месеци од денот кога требал да отпочне со примена на одобрената тарифа за водна услуга (член 14 став (2), член 15 став (10)).

(4) Глоба во износ од 1.500 евра до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот(1) на овој член.

(5) Глоба во износ од 2500 евра до 4.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот(2) на овој член.

(6) Глоба во износ од 5000 евра до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот (3) на овој член.

(7) Глоба во износ од 5000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на градоначалникот на општината општината во Градот Скопје и градот Скопје доколку не ја доставил одлуката од член 13 став (21) од овој закон до Советот за добивање согласност.

(8) Надлежен орган за изрекување на прекршоците од ставовите (1) до(7) на овој член е надлежниот суд.

## **VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 28**

#### **Прописи за извршување на овој закон**

(1) Методологија за утврдување на тарифите за водната услуга од член 5 став 6 од овој закон ќе се донесе најдоцна до 31 март 2016 година.

(2) Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифи за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена од член 12 став (2) од овој закон, ќе се донесе најдоцна до 30 јуни 2016 година.

(3) Другите поблиски прописи за извршување од овој закон ќе се донесат најдоцна до 30 септември 2016 година.

(4) До денот на отпочнувањето на примена на прописот од ставот (1) на овој член ќе се применува постојната Методологија.

## **Член 29**

### **Регулаторна комисија енергетика**

Регулаторната комисија за енергетика ќе изврши усогласување на интерните прописи за работа на комисијата со одредбите од овој закон најдоцна до 31 март 2016 година.

## **Член 30**

### **Постапката за утврдување на тарифи и Тарифните планови**

(1) Постапката за утврдување на тарифи за водна услуга согласно член 13 од овој закон ќе отпочне од 01 септември 2016 година

(2) Регулаторната комисија за цени и енергија најдоцна до 30 јуни 2016 година ќе утврди временска рамка за поднесување на барања за утврдување на тарифа за водна услуга од член 13 од овој закон согласно големината на давателот на водните услуги.

(3) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10000 еквивалент жители, се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно овој закон најдоцна до 1 јануари 2018 година.

(4) Со исклучок на давателите од став (4) на овој член, сите останати даватели на водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно овој закон најдоцна до 1 јануари 2019 година.

## **Член 31**

### **Престанок на други прописи**

(1) Со денот на започнувањето на примената на Методологија за определување на тарифите за давање на водна услуга од член 5 став 6 од овој закон овој закон престанува да важи член 6 од од Законот за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води (“Службен весник на Република Македонија” број 68/04, 28/06, 103/08, 17/11 and 54/11).

## **Член 32**

### **Усогласување на одредби од други закони**

Одредбите од Законот за водосопанства кои се однесуваат на утврдување на надоместокот за испорачана количина на вода за водоснабдување ќе се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна до 1 јануари 2016 година.

## **Член 33**

### **Влегување во сила и примена**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 септември 2015 година.

## I. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

Со Законот за утврдување на цени на водните услуги се уредува постапката, начинот и критериумите кои се земаат во предвид при утврдувањето на тарифите за водни услуги врз основа на кои се утврдува и цената на водната услуга, при што се уредуваат:

- целите на политиката за водните услуги за водоснабдување,
- одведување и прочистување на отпадните води,
- воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги,
- начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните услуги,
- структурата на тарифите за водните услуги, и
- надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на цените на водните услуги.

Законот ги уредува и содржи следните поглавја:

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

### II. ТАРИФИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ ВОДНА УСЛУГА

### III. РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

### IV. ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

### V. НАДЗОР

### VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

### VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Во Глава I на овој закон се содржани предметот на уредување, целите на законот, дефинициите на изразите и начелата за заштита на животната средина врз кои се темели законот.

Овој закон го уредува начинот на определување на тарифите за следните водни услуги: снабдување со сурова вода и/или вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води, и/или пречистување на отпадни води.

Како општа цел на закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на

дадените услуги со пристапна цена во согласност со целите на Националната стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.

Како посебни цели на овој закон се утврдени:

- да се обезбеди водните услуги да се финансиски достапни за населението, а вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде достапна имајќи го во предвид вкупните приходи по домаќинство во подрачјејто во кое се обезбедува водната услуга;
  - да се обезбеди одржливо користење на инфраструктура за вршење на водните услуги, со крајна цел постигнување на целосен поврат на трошоците;
  - да се подобри квалитетот наводните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно најдобрите практики;
  - да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот согласно Законот за водите;
- да се подобри ефикасноста на водните услуги, со крајна цел обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци.

Законот се засновува на неколку начела кои истовремено се значајни и за добро управување со водите. Тие начела се:

1. **начело корисникот плаќа** значи дека корисникот на водните услуги ќе ги надоместува трошоците за обезбедената водна услуга и дека цената за добиената водна услуга ќе се зголемува со зголемување на количината на искористена вода;
2. **начело загадувачот плаќа** кое значи дека создавачот на отпадни води ќе ги надомести трошоците за обезбедените водни услуги за одведување и прочистување на отпадните води, како и за загадувањето што го предизвикува со испуштањето на отпадната вода,
3. **начело на покривање на трошоците** значи дека цената за водните услуги треба да овозможи за давателот на водната услугата, услугата да ја дава на долгорочен и финансиски одржлив начин,
4. **начело на еднаквост** значи дека цената за водните услуги, постепено, ќе се усогласи во поглед на примената на тарифите и квалитетот на водната услуга, без разлика на категоријата на крајниот корисникот на водната услуга, и
5. **начело на ефикасност** значи дека давателот на водните услуги ќе обезбеди водни услуги со висок квалитет со најмалку трошоци за крајниот корисникот на водната услуга.

Втората глава го уредува прашањето на начинот на утврдувањето на тарифите за давање на водната услуга која треба, на давателот на водната услуга, да ја плати крајниот корисник на услугата. При тоа законот разликува цена и тарифа за водната услуга. Висината на тарифата на водната услуга ќе зависи од трошоците што ги има направено давателот на водната услуга за да ја обезбеди водната

услуга, а која се пресметува согласно Методологијата за утврдување на тарифа на водна услуга. Цената на водната услуга е сумата што се наплатува од корисникот, во која се вклучени сумите за тарифите и соодветните даноци и надоместоци што се наплаќаат согласно други закони.

Со овој закон, се определуваат точно видовите на трошоци кои можат да бидат вклучени во определувањето на тарифата за водната услуга, при тоа се определуваат следните три категории на трошоци: оперативни трошоци и трошоци за одржување; трошоци за капитални инвестиции (амортизација, трошоци за вложувања и рехабилитација, камати за отплата на капитални инвестиции, и други финансиски расходи), и надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон.

Со овој закон, ниту еден давател на водна услуга не може да наплати цена за водна услуга во која е вклучена тарифа за водната услуга што не е одобрена од Регулаторната комисија за енергетика со посебно решение за утврдување на тарифата.

Во главата три се утврдуваат прашања поврзани со статусот на Регулаторната комисија за енергетика, при што се упатува дека покрај овој закон, статусот на Регулаторната комисија е уредува и со Законот за енергетика. Со овој закон, на постојната Регулаторна комисија за енергетика и се утврдуваат дополнителни надлежности поврзани со определувањето на тарифите за водните услуги. На овој начин се постигнува намалување на трошоците за вршење на оваа функција, при што наместо формирање на ново тело, се пристапи кон доверување на нови надлежности на тело кое веќе има искуство во независно утврдување на цени.

Со член 8 се уредува начинот на финансирање на Регулаторната комисија. Имено, Регулаторната комисија ќе се финансира со посебен годишен надоместок кој не смее да изнесува повеќе од 0,4 % од вкупниот годишен приход на давателот на водната услуга и поединечен надоместок кој се плаќа за утврдување на тарифата за водна услуга. Процентот на зафаќање од годишниот приход на давателот на водната услуга го утврдува Собранието на Република Македонија.

Во членот 9 се утврдуваат посебните надлежности и одговорности на Регулаторната комисија кои се однесуваат на утврдување и примената на тарифите за водните услуги од страна на давателите на водните услуги.

Во главата четири се уредува постапката за определувањето на тарифите за водни услуги. Согласно оваа глава секоје правно лице кое врши дејност на обезбедување на водни услуги поврзани со снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање, одведување и третман на отпадни води е должно да побара од Регулаторната комисија одредување на тарифата за водната услуга која може да ја вклучи во цената што ја наплаќа од корисникот на водната услуга. При утврдувањето на тарифата за



водната услуга, Регулаторната комисија не смее да одобри тарифа, која ќе предизвика цената на водната услуга да биде повисока од прагот на достапност на домаќинствата во кое давателот обезбедува водна услуга. Ова значи, дека цената на водната услуга треба да биде во висина која домаќинствата ќе можат да си ја дозволат да ја платат, земајќи ги во предвид нивните приходи. За таа цел Регулаторната комисија најмалку еднаш на секои три години, во период на спроведување на интензивни инвестиции во инфраструктура за давање на водна услуга, ќе донесе препорака за праг на достапност на ниво на приход по домаќинство во Република Македонија, а на секои седум години во период кога постојат помали инвестиции, а постојат повеќе оперативни инфраструктурни објекти за давање на водна услуга.

Барањето за утврдување на тарифата за водната услуга се доставува во форма на План за прилагодување на тарифите за водната услуга кој е заснован на податоци и извештаи од Бизнис планот на давателот на водната услуга. Во планот, давателот, врз основа на Методологијата за утврдување на тарифите за водните услуги, треба јасно да ги покаже сите трошоци кои се поврзани со обезбедувањето на водните услуги, целите кои сака да ги постигне во однос на зголемување на ефикасноста и квалитетот на водната услуга, како и предлог тарифите за водните услуги, во период од три до најмногу шест години.

Согласно предлог планот за прилагодување на тарифите за водните услуги и податоците содржани во него, Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за водната услуга за конкретниот давател во определен опсег од најмала до највисока вредност на тарифата за водната услуга. При опреелувањето на опсегот, Регулаторната комисија е должна да води сметка минималната вредност на тарифата на водната услуга да обезбедува покривање на оперативните и трошоците за одржување на инфраструктурата која се користи за обезбедување на водната услуга, а максималната вредност да не го надмине прегот на достапност на населението од подрачјето на кое давателот обезбедува водна услуга. На овој начин на давателите на водните услуги им се дава можност, самостојно да одлучуваат за точниот износ на тарифата, земајќи ги во предвид плановите за развој и целите за подобрување на квалитетот и обемот на водната услуга што ја обезбедуваат за корисниците.

Органот на управување на давателот е должен во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението од Регулаторната комисија со кое е определен опсегот на тарифата за водната услуга, да го утврди точниот износ на тарифата и да го достави на одобрување до Советот на општината на чие подрачје се обезбедува водната услуга. Градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 150 дена да обезбеди согласност од Советот на општината за предложениот износ на тарифата за водната услуга. Со ова воедно се обезбедува и општината да има можност да влијае во определувањето на точниот износ на тарифата согласно

плановите за развој што ги има општината во врска со обезбедувањето на водната услуга. При ова треба да се земе во предвид дека износот кој го определува органот на управување и општината за тарифата на водната услуга, мора да биде во рамките на опсегот на тарифата што го утврдила Регулаторната комисија.

Доколку Советот на општината не успее во определениот рок да го утврди точниот износ на тарифата, во тој случај Регулаторната комисија, согласно податоците со кои располага со решение го утврдува точниот износ на тарифата за водни услуги за определен давател на водна услуга, што се нарекува Регулаторна тарифа за водна услуга. На овој начин ќе се спречи појавата кога заради различен состав на политичните претставници во советите на општините, не може да се утврди цена на водната услуга исклучиво предизвикано од политички а не ралини причини. На овој начин, граѓаните ќе бидат заштитени, со што ќе бидат сигурни дека плаќаат за водната услуга цена која точно соодветствува на реално направените трошоци.

Воедно законот ги уредува и прашањата кога давателот на услуга нема да поднесе барање за утврдување на тарифа на водна услуга или пак не достави доволно податоци за утврдување на тарифата, при што Регулаторната комисија има право да ангажира овластена ревизорска куќа од областа на економијата. Во овој случај Регулаторната комисија донесува решение за Регулаторна тарифа за водна услуга.

Во главата пет се уредуваат прашањата за надзор на спроведувањето на овој закон и на примената на утврдените тарифи за водни услуги.

Надзорр на спроведувањето на законот врши Министерството за животна средина и просторно планирање и Регулаторната комисија за енергетика која врши надзор на прописите што таа ги има донесено.

Главни надлежности на Регулаторната комисија се во делот на следење на спроведувањето на решенијата за утврдување на тарифите за водните услуги и на регулаторните тарифи за водни услуги. Давателите на услуги се должни да доставуваат извештаи врз основа на кои Регулаторната комисија ја оценува состојбата во спроведувањето на тарифите за водни услуги на ниво на државата. Воедно, Регулаторната комисија доставува и годишни извештаи до Собранието на Република Македонија за својата работа.

Согласно член 20, Регулаторната комисија, доколку утврди дека давателот на услуга не ги применува во целост утврдените тарифи, може да донесе задолжително упаство за постапување до давателот во кое ќе утврди корективни мерки и рок за нивно спроведување. Доколку давателот не постапи по истото, Регулаторната комисија има право да донесе регулаторна тарифа за водна услуга.

Со член 24 се дава право на Регулаторната комисија да изврши увид кај давателот на водната услуга со цел да утврди дали истиот постапува согласно обврските утврдени со овој закон.

Инспекциски надозр на овој закон врши Државниот инспектор за животна средина преку водостопанските инспектори, кои имаат право да утвдат дали давателот на водната услуга наплаќа од корисникот на водната услуга тарифа која е одобрена од страна на Регулаторната комисија, како и дали давателот на водната услуга има поднесено барање за утврдување на тарифа до Регулаторната комисија.

Во главата шест се утвдени прекршочните одредби кои се однесуваат на давателите на водните услуги доколку ги прекршиле одредбите од овој закон. Глобите за утврдените прекршоци, согласно тежината на прекршокот, се движат од 5000 до 45.000 евра во денарска противвредност, односно до 1,5 % од вкупниот приход на давателот на услугата од претходната година. На овој начин се настојува да се обезбеди целосна примена на одредбите на овој закон, со што ќе се изедначат правата на граѓаните да плаќаат за водната услуга што ја примаат согласно на направените трошоци за истата.

Надлежен орган за изрекување на прекршоците се надлежните судови.

Во глава седум се уредуваат прашањата од преоден карактер. Со овој закон се утврдуваат роковите до кои треба да се донесат соодветнит подзаконски акти, вклучувајќи ја и Методологијата за определување на тарифите за водните услуги. Воедно се врши укинување на Методологијата за определување на тарифите за давање на водна услуга од член 5 став 6 од овој закон овој закон престанува да важи член 6 од од Законот за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води (“Службен весник на Република Македонија” број 68/04, 28/06, 103/08, 17/11 and 54/11).

## II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби во законот се меѓусебно поврзани во одделни взаемни решенија во самиот закон.

## III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесувањето на овој закон ќе се воспостави ефикасен систем на утврдувањето на цените на водните услуги кои ги даваат јавните комунални претпријатија кои обезбедуваат услуги на снабдување на сурова вода за водоснабдување, водоснабување на населението, собирање и одведување на отпадните води и

третман на отпадните води. Имено, цената што ја плаќаат давателите на услуги исклучиво ќе биде заснована на реалните и потребните трошоци за обезбедување на воданата услуга, при што од цената ќе бидат исклучени сите нерални и непотребни трошоци. На овој начин, граѓаните ќе бидат заштитени од тоа да плаќаат цена на водна услуга која не ги одразува реалните трошоци и каде најчесто се вклучваат и трошоци кои директно не придонесуваат во обезбедувањето на водната услуга.

Со цел намалување на административните трошоци и обезбедување брза и ефикасна примена на овој закон, улогата на регулатор на тарифите за водни услуги ќе ја има Регулаторната комисија за енергетика, која докажана во утврдување на реални и непристрасни цени.